

Дали транспарентите на тетовскиот митинг на кои пишуваше - Македонија во НАТО - беа само изговор за она што навистина ДПА сакаше со него да го постигне, а и да го оправда однесувањето на една владејачка партија каква што е и самата?

За волја на вистината, иако интегративците не присуствуваа на митингот на ДПА, логично е дека и тие ја поддржуваат независноста на Косово. Рака на срце, и едните и другите, работат за албанската кауза, а дека е така потврдува нивното "обединување" кога се во прашање употребата на албанскиот јазик и законот за борците на ОНА.



ДАЛИ НЕЗАВИСНО КОСОВО Е ЦЕНАТА КОЈА ТРЕБА ДА ЈА ПЛАТИ МАКЕДОНИЈА ЗА ДА ВЛЕЗЕ ВО НАТО?



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

МИТИНГШКАТА Р ЗА ВИСТИНСКАТА

Независност на Косово и интеграција на Македонија во НАТО: е мотото на протестот кој владејачката ДПА го организираше на плоштадот во Тетово, на кој присуствуваа илјадници граѓани припадници на албанската заедница, при што многу автобуси и возила дојдоа од повеќе градови. Тетово личеше на "Албанија во мало", а на транспарентите можеа да се прочитаат и пораки со следнава содржина: "Косово со вас сме", "И ние сме Косово", "Поделбата е еднаква на војна", "Независноста е еднаква на стабилност" итн. Протестот го поддржаа и студентите од двата универзитета во Тетово, како и претставници од Исламската и од Бектешката заедница.

Иако беа поканети, на митингот не присуствуваа претставници на ДУИ, односно не се одсваа на поканата, бидејќи во неа виделе евтин трик, при што коментираа дека намерите на ДПА за митинг за НАТО, односно барањето консензус за НАТО, не е чесно.

"Интерес на Албанците во Македонија, на Косово и во Албанија е интегрирањето во НАТО. Прашуваме, кому се обраќа ДПА? Само два процента од населението на Македонија не ја поддржуваат интеграцијата на земјата во НАТО", изјави Ермира Мехмети, портпаролката на ДУИ и додаде: "Наместо ДПА

да организира митинзи, треба да им објасни на граѓаните што сторила за интегрирањето на Македонија во Алијансата а, исто така, да го објасни и ставот на Владата за статусот на Косово".

Има ли логика во нејзината констатација? Дали транспарентите на кои пишуваше - Македонија во НАТО - беа само изговор за она што навистина ДПА сакаше да го постигне со митингот, а и да го оправда однесувањето на една владејачка партија каква што е и самата? Го препознаа ли тоа интегративците, па затоа не ѝ се приклучија на плоштадот во Тетово, односно не сакаа да ѝ помогнат во собирањето евтини поени и во покачувањето на рејтингот кој, според членовите на ДУИ, е на многу ниско ниво.

ПОДДРШКА

За волја на вистината, иако интегративците не присуствуваа на овој митинг, логично е дека и тие ја поддржуваат независноста на Косово. Како поинаку би ја протолкувале средбата на Али Ахмети со косовскиот претседател Фатмир Сајдиу, премиерот Агим Чеку и со претседателот на Парламентот, Кол Бериша.

Али Ахмети, како што лиферуваше

Нема нов собраниски Деловник додека со закон не се регулира употребата на албанскиот јазик, е уцената која Ахмети и Тачи, лидерите на ДУИ и на ДПА, му ја испорачаа на премиерот Груевски на лидерската средба на која власта и опозицијата требаше да ги приближат ставовите за мандатот на јавните обвинители. Ахмети ја наметна и својата агенда за статусот на експрипадниците на ОНА.

ДУИ во своето соопштение, ги запознал домаќините со политичката ситуација и за неговите погледи за иднината и предизвиците на Албанците во Македонија. Тој истакнал и дека ДУИ е ангажирана за подобрување на политичкиот и на правниот статус на Албанците, за имплементација на охридскиот Договор и за интеграција на земјата во НАТО и во ЕУ.

"Независноста на Косово ја поддржуваат сите Албанци, Вашингтон и Брисел, затоа е без смисла собирот кој се организира во Тетово, наводно за поддршка на Косово", пишува во соопштението на ДУИ.

Имајќи го предвид развојот на на-



СЕКОЈ НА СВОЈ НАЧИН СЕ БОРИ ЗА АЛБАНСКАТА КАУЗА

станите, кој некако оди во полза на албанската кауза (пред митингот на ДПА интегративците, заедно со Здружението на ветераните на ОНА, организираа академија посветена на убиството на Иса Лиќа), може да се констатира дека обвинувањата на релација ПДП-ДПА, од една страна, и ДУИ, од друга, се само игра на зборови. За потсетување, ПДП го об-

НЕЗАДОВОЛСТВО

Потпретседателот на ДПА, Имер Селмани, најавувајќи го митингот изјави: "Некој сака вештачки да создава криза околу Косово. Има појави на опасност од дефокусирање на процесот на осамостојување, но и појави на групи

време има тенденции да ги попречат процесите за независност на Косово, но нив ги сметаме и за сили кои го попречуваат влегувањето на Македонија во НАТО. Треба да ѝ кажеме стоп на српската политика, тоа е фантазија која има негативно влијание пошироко. Да го поддржиме планот на Ахтисари, со што Косово е на пат за независност", изјави Мендух Тачи.

Неговиот настап беше најавен со силен огномет и пукотници, кои Тачи ги оквалификува како пораки за мир. Неговиот коалиционен партнер и лидер на ПДП, Абдулади Вејсели, посочи дека оние кои не ја поддржуваат независноста на Косово се против влезот на Македонија во НАТО.

"Митингот не е порака за Русија и за Србија, туку е морална поддршка за ЕУ, да го завршат процесот за независност на Косово. Бараме помош од Господ, да им го осветли умот на оние кои не нè поддржуваат да не ни пречат. Сакам да им дадам морална поддршка на нашите сојузници, САД и НАТО, да ја поддржат независноста на Косово и да им кажеме на сите кои сакаат да нè минираат дека Албанците даваат поддршка за независно Косово и за Македонија во НАТО.

АЗДЕЛЕНОСТ Е ПИНОКИО АЛБАНСКА ОБЕДИНЕТОСТ

вини Ахмети дека со закани за бојкот на Собранието пред поканата на Македонија за НАТО и, како што е наведено во нивното соопштение, формализирањето на независноста на Косово, прави политички монтажи и пред претставниците на ЕУ и на НАТО, сака да ги спаси поранешните владини функционери на ДУИ, кои треба да поднесат сметки пред правдата за своите корупциски зделки.

Но, рака на срце, и едните и другите работат за албанската кауза, а дека е така потврдува нивното "обединување" кога е во прашање употребата на албанскиот јазик и законот за борците на ОНА. Тие координирани го условија премиерот Груевски - нема нов собраниски Деловник додека со закон не се регулираат употребата на албанскиот јазик и пензиите на "борците" на ОНА. Ова е цената која Ахмети и Тачи, претседателите на ДУИ и на ДПА, му ја испорачаа на премиерот Груевски на лидерската средба, на која власта и опозицијата требаше да ги приближат ставовите за мандатот на јавните обвинители.

"Сè додека не се постигне согласност за законот за јазичите и за статусот на поранешните борци на ОНА, ДУИ нема да прифати никакви промени во Деловникот за работа на Собранието", рече Ахмети.

кои сакаат да промовираат друг модел на справување со независноста на Косово. ДПА цени дека најдобар начин на Албанците во Македонија и на граѓаните на Македонија е да организираме собир на кој ќе се демонстрира нашата трајна определба дека сакаме независно Косово, а Македонија колку што може побрзо да стане членка на НАТО и на ЕУ".

Но, дали нивниот митинг е во спротивност со ставовите на Владата? Одговорот на Селмани беше дека тој не е во спротивност и дека тие излегуваат како политичка партија и во тоа својство ги повикуваат сите релевантни политички субјекти да им се приклучат во поддршката на политичката желба.

Владата, во која учествува и ДПА, не даде никаков коментар за митингот.

На самиот митинг, лидерот на ДПА потенцира:

"Се собравме да му дадеме поддршка на народот на Косово за негово осамостојување и независност. Сите Албанци цврсто се залагаат за независност на Косово и протестираме против оние кои сакаат да го поделат и да го дестабилизираат. Ѐ кажуваме стоп на српската политика, која е фантазија и има влијание на глобално ниво. Во последно

Оние кои ја попречуваат независноста на Косово се против влегувањето на Македонија во НАТО", истакна Вејсели.

Без оглед на пораките кои беа испратени од митингот во Тетово, иднината на Косово е во рацете на меѓународниот фактор. Но, и иднината на Македонија зависи од нашите европски пријатели. Сепак, во целата оваа збирка околу настаните во Косово, поконкретно групите кои се појавуваат во покраината и за кои се најавува дека ќе ја дестабилизираат ситуацијата, се поставува прашањето како сè ова ќе се одрази врз Република Македонија? Дали цената која ќе треба да ја платиме за да се интегрираме во северноатлантската Алијанса ќе биде први да ја признаеме независноста на Косово, за не дај Боже да не ни се случи 2001 година!?

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Со еден повик на 070-143-123 граѓаните ќе можат да донираат 100 денари за децата без родители, за успешно да ја завршат обуката за возачи, со што директно ќе им се помогне во процесот на вработување.

Здружение "Иднина"